

"ЛУКОИЛ" ЌЕ ГРАДИ 40 НОВИ БЕНЗИНСКИ ПУМПИ

Од приоритетен интерес на македонската Влада е "Лукоил" да ги изгради планираните 40 бензински пумпи во Македонија, бидејќи на тој начин ќе се забрза либерализацијата на енергетскиот пазар во земјава. Ова го потенцираше вицепремиерот Минчо Јорданов, кој нагласи дека намерата на рускиот нафтен гигант да гради бензински пумпи во земјава е приватна иницијатива, која Владата ќе ја поддржи доколку од тоа има интерес.

"Станува збор за приватна иницијатива, која ние ќе ја поддржиме ако од неа има интерес за Македонија, а нашиот интерес го гледаме во тоа што ќе дојде до либерализација на енергетскиот пазар во земјава. Имено, нашите намери се пазарите за нафта, заедно со оние за електрична енергија и гас да се либерализираат, така што ова го гледаме како прашање кое ќе го забрза тој процес", вели Јорданов.

Според сознанијата, "Лукоил" веќе наголемо се подготвува да ги реализира овие свои планови, од кои би никнале 40 нови бензински пумпи во земјава. Владата, пак, на неодамнешната седница прецизираше со колку локации за бензински пумпи земјава располага во моментот. Според нејзината информација, во 32 општини се предвидени, а досега не се реализирани 54 локации за изградба на бензински пумпи. Локациите се предвидени согласно важечката планска документација предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, како и со генералните и деталните урбанистички планови и документација за населени места.

Во Владата велат дека овие локации не се однесуваат само за "Лукоил", туку и за сите други заинтересирани инвеститори, кои би сакале да градат бензински пумпи во земјава. Сепак, факт е дека Владата ќе стори сè за "Лукоил" непречено да ги оствари своите бизнис намери, на што веќе интензивно се работи.



ТАСЕВ НЕ СЕ ОТКАЖАЛ ОД РУДНИКОТ "САСА"

Словенечкиот бизнисмен со македонско потекло Блажо Тасев, го посети рударскиот град Македонска Каменица. Со група рудари, меѓу кои беа и трудовите инвалиди на "Саса", Тасев имал полчасовна средба. "Сакав уште еднаш на рударите да им кажам дека се неточни сите гласини кои се прошириле меѓу нив дека сум се откажал од сопственоста врз рудникот и дека тоа бил мој дил со "Рон трејд" за да може оваа компанија слободно да манипулира со судбините на луѓето. Не се откажувам од рудникот, а ако во овој случај се постапеше согласно Законот, "Саса" денес ќе одбележеше три месеци од рестартирањето, а во неа својата егзистенција ќе ја обезбедуваат 600 рудари", вели Тасев. Тој вели дека поднел четири тужби преку своите адвокати во Македонија во врска со продажбата на "Саса".



"Надвор од секаква логика и надвор од сите закони, рудникот е препродаден на 'Рон трејд', а во меѓувреме, како легитимен купувач, не сум добил ниту парче хартија со кое ќе бидам информиран за тоа дека 'Саса' ми е одземена. Дури никој ниту ми ги враќа 606.000 евра кои ги уплатив. Не е јасно како Република Македонија прифаќа оф-шор компании од некои острови, за кои не сме слушнале и со кои Македонија нема билатерални

односи, да им ги купува темелните стопански капацитети, како што се рудниците. Не е јасно кој во вакви случаи ќе ги сноси последиците од однесувањето на купувачите, какво што имаме во случајот со 'Саса'. Словенија е земја-членка на Европската унија, таа со Македонија има воспоставено одлични политички и економски односи, а со овој потег на Министерството за економија, во случајот со 'Саса', државата си направи од готово вересија, една јасна позиција ја замени за магла", вели Тасев. Овој бизнисмен потенцира дека извесно време ќе чека на одлуката на македонските судови, но ако тие ја одложат постапката во недоглед, тогаш ќе оди пред меѓународна арбитража.

СВЕТСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ НЕ СЕ ПРОДАДЕ

По трет пат годинава државата ќе се обиде да ја продаде зградата на Светскиот бизнис центар во Скопје. Откако вториот тендер, кој заврши деновиве, пропадна исто како и првиот, бидејќи единствениот заинтересиран понудувач во последен момент ја повлекол понудата, државата овој пат ќе се обиде прво да го доизгради објектот, а потоа да го продава дел по дел. За зградата чија почетна цена од 10,7 милиони евра беше намалена за 10 отсто овој пат имаше четири заинтересирани субјекти, кои платија за подигнувањето на тендерската

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

Во периодот од 31.5.2005 година до 6.6.2005 година на Македонска берза на десетте најликвидни компании беа направени вкупно 304 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 56.562.563 денари.

Најмногу трансакции, вкупно 142, реализираше Гранит Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 11.940.921 денари. Комерцијална банка Скопје имаше 73 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 24.469.514 денари. Макпетрол Скопје имаше 19 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 785.682 денари. Само една трансакција имаше Тетекс од Тетово, при што беа истргувани акции во вредност од 502.200 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 6.6.2005 година изнесуваше 1.887,04 индексни поени, за разлика од пред една седмица кога изнесуваше 1.851,08 индексни поени.

- Собрание на акционери АДГ Маврово Скопје известува дека седницата на Собранието на друштвото ќе се одржи на 10.6.2005 година со почеток во 12 часот во седиштето на Друштвото, со

ПЕЛИСТЕРКА ДОБИ МЕЃУНАРОДНА НАГРАДА ЗА КВАЛИТЕТ

На 30 мај годинава на Светската конференција за квалитет, која се одржа во Париз, природната минерална вода Пелистерка ја доби највисоката награда за квалитет "Дијамант за квалитет". Наградата е освоена во конкуренција на 28 бренда на карбонизирани води. Интернационалниот комитет за селекција на кан-



документација. Единствената пристигната понуда, како што неофицијално дознаваме, била од некои македонски гастарбајтери, односно истата бизнис група која имаше намера да го купи рудникот Бучим. Директорот на Јавното станбено претпријатие, Владе Стојановски, за десеттина дена ќе испрати допис до Владата со предлог прво доградба, а потоа продажба, бидејќи повеќе е од очигледно дека за објектот како карабина нема заинтересирани. Стојановски вели дека за доинвестирање на првите три ката до висина на Градскиот трговски центар, Јавното претпријатие ќе вложи околу четири милиони евра. Тогаш дуќаните опремени со потребната инфраструктура ќе се продаваат по цени слични на цените на квадратите на локалите во ГТЦ.

следниот дневен ред:

1. Избор на претседавач на Собранието на акционери;
2. Избор на записничар и двајца оверувачи на записник;
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Усвојување на Записник од претходна седница; и работен дел.

- Извозна и кредитна Банка АД Скопје известува дека ја објавува блок трансакцијата со акциите на Извозна и кредитна Банка АД Скопје

Шифра: ИКБ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Неофицијален пазар-Слободен Пазар

Номинална вредност: 10.000 ДЕН

Количина: 620

% од основната главнина: 1,50%

Цена по акција (во денари): 8.200,00

Вредност на трансакција (во денари): 5.084.000,00

Членка-Продавач: БД

Членка-Купувач: БД

- Јавна критика за брокерската куќа МАК Брокер

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје на седницата одржана на 3.6.2005 година, меѓу другото,

донесе Одлука за изрекување дисциплинска мерка со која на брокерската куќа МАК Брокер АД Скопје ѝ се упатува

јавна критика заради задоцнето порамнување на склучената трансакција број 91239 и непорамнување на склучените трансакции број 91237 и 91240 во предвидениот период на порамнување.

На јавната берзанска аукција одржана на 27.5.2005 година брокерската куќа МАК Брокер беше купувач на удели во три јавни градски аптеки, и тоа: удел во Градска аптека 9 Ноември Велес, удел во Аптека 7 Ноември Гевгелија и удел во Аптека 30 Ноември Дебар. Периодот на порамнување на овие трансакции беше Т+3, односно предвидениот датум на порамнување беше 1.6.2005 година. Македонска берза беше известена од Централниот депозитар за хартии од вредност дека брокерската куќа МАК Брокер не го изврши порамнувањето на овој датум поради "немање доволно фондови на паричната сметка за порамнување". До одржувањето на седницата на Одборот на директори беше порамнета само трансакцијата број 91239 (купен удел во Аптека 7 Ноември Гевгелија), додека другите две трансакции сè уште не беа порамнети.

Имајќи го предвид наведеното, Одборот на директори на Македонска берза ја донесе напред наведената одлука, согласно Точка 7.06 и 7.07 алинеја 4 од Правилата за работа на Македонска берза.



дидатите за оваа награда собира информации за квалитетот преку локалните институции, владини и невладини организации, како и од стопанските комори. По собирањето на овие податоци се обезбедува првично рангирање на фирмите, по што кандидатите доставуваат елаборат и презентација за производот. Производот се тестира четири пати годишно, пет години едноподруго, по што се добива најпрестижната награда "Дијамант за квалитет".

"ЏОНСОН КОНТРОЛ" ЌЕ СТИПЕНДИРА И ВРАБОТУВА МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ

Американската корпорација "Џонсон контрол" ќе стипендира македонски студенти, кои по завршувањето на студиите ќе имаат обезбедено работа во оваа компанија.

Првите 21 стипендист беа избрани неодамна, а во наредните четири години секоја година ќе се избираат уште по дваесетина студенти.

"Цел е прво да им дадеме поддршка на универзитетите во Македонија. Барање талентирани инженери за иднината, за развој на нашиот бизнис во Европа и да им дадеме шанса да научат нешто повеќе за нашата компанија и подоцна да им дадеме работа ако се заинтересирани", изјави претставникот на "Џонсон



контрол".

Корпорацијата "Џонсон контрол" е една од најголемите компании, кои произведуваат ентериер и контролни табли за автомобилите на БМВ, Форд, Мерцедес, Тојота, Хонда, Нисан, Крајслер и Опел.

Плановите на "Џонсон контрол" се за неколку години да го прошират својот бизнис и во Македонија.

"Транспортирање материјал на кој треба да се работи и да се извезе. Многу е тешко. Има три-четири граници и на секоја треба да се плати царина. Тоа треба прво да се одлучи како ќе се направи. Патиштата се многу лоши. Вие можеби мислите дека се добри, но тие не се толку добри. Ние мораме да имаме два или три патишта за да стигнеме на време, за да не смееме да ѝ велиме на другата фабрика оти нашата стока стигнува. Ние тоа го викаме токму навреме", рече Богољуб Боб Вељановиќ.

Богољуб Боб Вељановиќ е Македонец од тетовска Вратница, кој пред 44 години заминал за Америка, а сега е во врвот на "Џонсон контрол".

Досега тој им помогнал на 4.000 Македонци да најдат работа во Америка.

Вељановиќ е изненаден од постигнатите резултати и од способноста на младите Македонци и порачува дека само со чесен пристап и многу работа ќе успеат во бизнисот.